

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА**



**У П А Т С Т В О**

**ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ  
ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ  
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА  
ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА**

Битола, јуни 2018 година

Врз основа на член 103 став 1 точка 8 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ бр. 82/2018), а во врска со членовите 108-110 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ бр.35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 127/2016) и во врска со глава II точка 16 од Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2018/2019 година, Ректорската управа на Универзитетот, на 233-та седница одржана на ден 20.06.2018 година, го донесе следново

## **У П А Т С Т В О**

### **ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА**

#### **I. Основни одредби**

##### **Член 1**

Со ова Упатство се обезбедува единствен пристап во толкувањето и примената на одредбите од Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на факултетите и Високата медицинска школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2018/2019 година и се регулира постапката и начинот на работа на телата за реализација на Конкурсот.

##### **Член 2**

Сите студенти се запишуваат под условите и критериумите утврдени со Конкурсот.

#### **II. Кандидати кои имаат право на запишување во прва година на прв циклус студии**

##### **Член 3**

Право на запишување во прва година на прв циклус студии на факултетите и Високата медицинска школа, имаат кандидатите кои положиле:

- 1. државна матура**
- 2. меѓународна матура**

##### **Член 4**

Право на запишување во прва година на прв циклус студии имаат и кандидати:

- 1. со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагаале државна матура;**
- 2. со завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи и кандидати кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки;**

Овие кандидати се запишуваат со кофинансирање на студиите, како редовни или вонредни студенти надвор од вкупната квота, според успехот од средното образование.

Сродноста на факултетите, студиските групи и насоки ја утврдуваат и на својата огласна табла и веб страна ја објавуваат единиците на Универзитетот.

Кандидатите со претходно завршено високо или вишо образование и кандидатите што се пријавуваат за паралелно студирање, се запишуваат под исти услови како и кандидатите со кофинансирање (Глава IV од Конкурсот).

### **3. кандидати кои целосно или делумно завршиле средно четиригодишно образование во странство.**

#### **Член 5**

Ако на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии во првиот уписан рок не се јават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите за упис, право на упис во вториот и на наредните уписни рокови може да имаат и кандидатите кои положили:

- 1. училишна матура во гимназиско образование;**
- 2. завршен испит по завршено средно стручно образование со четиригодишно траење.**

За овие кандидати ќе се изготви посебна ранг листа и доколку останат слободни места, во вториот и наредните уписни рокови тие ќе бидат запишани на соодветниот факултет, односно високата стручна школа, во вториот, односно наредните уписни рокови.

#### **Член 6**

Доколку кандидатите не се примени во државната или во квотата со кофинансирање на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во истиот уписан рок да се запишат на друга студиска програма по нивен избор на која има слободни места во рамките на истата високообразовна единица.

Овие кандидати се должни да достават барање до Конкурсната комисија за запишување на друга студиска програма и тоа најдоцна 24 часа по објавувањето на прелиминарната ранг листа. Тие се рангираат на посебна листа во рамките на конечната ранг листа за соодветната студиска програма.

#### **Член 7**

Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување во прва година на прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование.

Вреднувањето на успехот се изразува во поени.

При пресметувањето на поените, бодувањето се врши најмногу до 3 децимали.

### **III. БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ ШТО ПОЛОЖИЛЕ ДРЖАВНА ИЛИ МЕЃУНАРОДНА МАТУРА**

#### **Член 8**

За кандидатите што положили државна или меѓународна матура општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со **60%**, а

успехот постигнат на државната, односно меѓународната матура со **40%** во вкупниот број поени, којшто може да изнесува најмногу **100 поени**.

**Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што положиле државна матура** се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

Просечна оценка x 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 x 12 = 60 поени)

**Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што положиле меѓународна матура** се врши така што се собираат сите оценки внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што производот може да изнесува најмногу **60 поени**.

Просечна оценка x коефициент = најмногу 60 поени
--

### **Бодирање на успехот постигнат на ДРЖАВНАТА МАТУРА**

**Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите кои положиле државна матура во учебните 2013/14, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 година** се врши на следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по **10 поени**, интерниот предмет во зависност од постигнатиот успех најмногу со **6 поени**, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со **4 поени**. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени** (**30 поени** од трите екстерни предмети, **6 поени** од интерниот предмет и **4 поени** од проектната задача).

**Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите кои положиле државна матура пред учебната 2013/2014 година** се врши на следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по **10 поени**, интерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање најмногу со **8 поени**, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со **4 поени**. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени** (**20 поени** од двата екстерни предмети, **16 поени** од двата интерни предмети и **4 поени** од проектната задача).

#### **7.1 Бодирање на екстерните предмети**

Бодирањето се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на Листите на екстерни предмети, објавени во Прилозите кон Конкурсот.

Пресметувањето на поените од положените екстерни предмети се врши на следниов начин:

Оценките од екстерните предмети се собираат со вредноста на перцентилниот ранг поделен со 20.

$E1 + \text{Пр} / 20 = \text{број на поени (најмногу 10 поени)}$   
 $E2 + \text{Пр} / 20 = \text{број на поени (најмногу 10 поени)}$   
 $E3 + \text{Пр} / 20 = \text{број на поени (најмногу 10 поени)}$  – (трет екстерен предмет само за кандидати кои положиле државна матура во учебната 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 година).

Добиените поени од двата (трите) екстерни предмети се собираат и по оваа основа може да се добијат најмногу 20 (за кандидатите кои положиле државна матура пред учебната 2013/2014 година) или 30 поени (за кандидатите кои положиле државна матура во учебните 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 година).

Перцентилниот ранг се определува и се внесува во Дипломата за положена државна матура на секој ученик од страна на средното училиште што ја издава Дипломата.

Перцентилниот ранг на кандидатот покажува од колкав процент на ученици што го решавале тестот, тој кандидат е подобар или еднаков.

**Пример:** Ученикот на државната матура ги покажал следниве резултати:

Екстерни предмети	Оценка	Перцентилен ранг(PR)	Вкупно поени
1. Македонски јазик:	Одличен 5	+ 100,00 / 20	10
2. Англиски јазик:	Многу добар 4	+ 75,00 / 20	7,75
3. Математика	Многу добар 4	+ 70,00 / 20	7,50

Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 17,75 поени (ако кандидатот полагал државна матура пред 2013/2014 година).

Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 25,25 поени (ако кандидатот полагал државна матура во 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 и 2013/2014 година).

## 7.2 Бодирање на интерните предмети

**За кандидати кои положиле државна матура во учебните 2013/14 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 година:**

Оценката што ученикот ја добил за полагање на интерниот предмет се множи со коефициент 1,2 при што може да се освои најмногу 6 поени.

Интерниот предмет се бодира само доколку е на листата на интерни предмети објавена во Прилог I кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано повеќе интерни предмети, тогаш се пресметуваат поени за оној интерен предмет што се наоѓа на листата и за којшто ученикот добил највисока оценка.

Ип x 1,2 = најмногу 6 поени
<b>(пример со просек 5,00: 5x1,2 = 6 поени)</b>

--

#### Бодирање на Интерни предмети

<b>Оценка</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Број на поени</b>	<b>6</b>	<b>4,80</b>	<b>3,60</b>	<b>2,40</b>

**За кандидати кои положиле државна матура пред учебната 2013/14 година:**

Оценките што ученикот ги добил за полагање на интерни предмети се множат со коефициент 1,6 и за секој интерен предмет може да се освојат најмногу 8 поени. Добиените поени за положените интерни предмети се собираат.

Интерните предмети се бодираат само доколку се на листата на интерни предмети објавена во Прилог II кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано повеќе интерни предмети, тогаш се земаат двата предмети кои се наоѓаат на листата и за коишто ученикот добил највисоки оценки.

$$И1 \times 1,6 + И2 \times 1,6 = \text{најмногу } 16 \text{ поени}$$

$$\text{(пример со просек } 5,00: 5 \times 1,6 + 5 \times 1,6 = 16 \text{ поени)}$$

#### Бодирање на Интерни предмети

<b>Оценка</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Број на поени</b>	<b>8</b>	<b>6,40</b>	<b>4,80</b>	<b>3,20</b>

### 7.3 Бодирање на проектната задача

Оценката што ја добил ученикот за Проектната задача се множи со коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени.

$$Пз \times 0,8 = \text{најмногу } 4 \text{ поени}$$

$$\text{(пример со просек } 5,00 : 5 \times 0,8 = 4 \text{ поени)}$$

#### Бодирање на Проектна задача

<b>Оценка</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Број на поени</b>	<b>4,00</b>	<b>3,20</b>	<b>2,40</b>	<b>1,60</b>

## Член 9

### Бодирање на успехот од МЕЃУНАРОДНАТА МАТУРА

**Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин:** секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со коефициент **1,2**. Вака добиените производи се собираат. По оваа основа може да се добијат најмногу **36** поени. Оценката добиена на матурската тема се множи со коефициент **0,8**. По оваа основа може да се добијат

најмногу **4** поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40** поени.

$a_1 = 1$  предмет  $X$   $1,2 =$  најмногу 6 поени  
 $a_2 = 2$  предмет  $X$   $1,2 =$  најмногу 6 поени  
 $a_3 = 3$  предмет  $X$   $1,2 =$  најмногу 6 поени  
 $a_4 = 4$  предмет  $X$   $1,2 =$  најмногу 6 поени  
 $a_5 = 5$  предмет  $X$   $1,2 =$  најмногу 6 поени  
 $a_6 = 6$  предмет  $X$   $1,2 =$  најмногу 6 поени

$b =$  збир  $a_1 + a_2 + \dots + a_6 =$  најмногу 36 поени  
 $v =$  матурска тема  $X$   $0,8 =$  најмногу 4 поени

$b+v =$  најмногу 40 поени

(**пример** со просек 5,00:  $(5 \times 1,2) + (5 \times 1,2) + (5 \times 1,2) + (5 \times 1,2) + (5 \times 1,2) + (5 \times 1,2) + (5 \times 0,8) = 40$  поени)

#### **IV. Бодирање на кандидати што положиле УЧИЛИШНА МАТУРА ИЛИ ЗАВРШЕН ИСПИТ**

##### **Член 10**

**Кандидатите што положиле училишна матура** во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење, по основ на успехот по сите предмети од средното образование може да добијат најмногу **60** поени, а по основ на положената училишна матура или положениот завршен испит најмногу **20** поени, односно вкупно, најмногу може да добијат **80** поени.

#### **Бодирање на успехот од средното образование за кандидатите што положиле училишна матура или завршен испит**

Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се собираат сите оценки внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60** поени.

Просечна оценка  $x$   $12 =$  најмногу 60 поени

(пример: со просек 5,00  $x$   $12 = 60$  поени)

#### **Бодирање на успехот од УЧИЛИШНАТА МАТУРА**

Кандидатите што положиле училишна матура, по овој основ можат да добијат **најмногу 20 поени** и тоа за задолжителниот предмет **8** поени, за изборниот предмет **8** поени и за проектната задача **4** поени.

Оценките што ги добил ученикот за полагање на задолжителниот и изборниот предмет се множат со коефициент 1,60, а оценката што ја добил за полагање на проектната задача се множи со коефициент 0,8.

Добиените производи од задолжителниот предмет, изборниот предмет и проектната задача се собираат.

Бодирањето на изборниот предмет се врши само доколку истиот се наоѓа на листата на интерни предмети објавена од страна на факултетот, односно високата стручна школа.

$(a) = 3 \times 1,6 + 1 \times 1,6 = \text{најмногу } 16 \text{ поени}$
$(b) = 1 \times 0,8 = \text{најмногу } 4 \text{ поени}$
$(a+b) = \text{најмногу } 20 \text{ поени}$
<b>(пример со просек 5,00: <math>(5 \times 1,6 + 5 \times 1,6 + 5 \times 0,8 = 20 \text{ поени})</math>)</b>

#### Бодирање на оценките за задолжителниот предмет

<b>Оценка</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Број на поени</b>	<b>8,00</b>	<b>6,40</b>	<b>4,80</b>	<b>3,20</b>

#### Бодирање на оценките за изборниот предмет

<b>Оценка</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Број на поени</b>	<b>8,00</b>	<b>6,40</b>	<b>4,80</b>	<b>3,20</b>

#### Бодирање на оценките за проектната задача

<b>Оценка</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Број на поени</b>	<b>4,00</b>	<b>3,20</b>	<b>2,40</b>	<b>1,60</b>

### V. Бодирање на кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008 година

#### Член 11

За кандидатите кои што го завршиле четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) и не полагале државна матура, основен услов и критериум за запишување е општиот среден успех и успехот од четирите предмети: мајчин јазик и странски јазик и два предмети определени од единиците како битни за студирањето на таа високообразовна единица.

Во вкупниот број поени, средниот успех од средното образование учествува со **60** поени, а средниот успех од два предмети битни за студирањето на таа високообразовна единица и средниот успех од предметите мајчин јазик и странски јазик учествува со **40** поени.



Средниот успех од средното образование се вреднува со собирање на сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент **12**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **60** поени.

просечна оценка $X \cdot 12 =$ најмногу 60 поени
<b>(пример: со просек <math>5,00 \times 12 = 60</math> поени)</b>

Вреднувањето на успехот од четирите предмети (два предмети битни за студирањето на таа високообразовна единица и предметите мајчин јазик и странски јазик) се врши на следниов начин:

- се пресметува средна оценка за секој од четирите предмети и добиените средни оценки за секој предмет пооделно се множат со 2. Овие производи се собираат, пришто по оваа основа, за секој предмет може да се добијат најмногу 10 поени, односно вкупно најмногу 40 поени.

Ако кандидатот учел два или повеќе странски јазици, се пресметуваат оценките од странскиот јазик кој го учел повеќе години.

Доколку кандидатот странските јазици ги учел ист број на години, во вреднувањето на поените се зема онаа оценка која е поповолна за кандидатот.

Двата предмети битни за студирањето претходно ги утврдува секоја високообразовна единица и ги објавува на огласна табла.

Во случај ако кандидатот не го изучувал предметот кој од страна на високообразовната единица е утврден како предмет битен за студирањето, тогаш таквиот предмет не се зема во предвид при вреднувањето на успехот.

## **VI. Бодирање на кандидати што се стекнале со СТРАНСКА ДИПЛОМА**

### **Член 12**

За кандидатите што се стекнале со странска диплома и немаат положено меѓународна матура, основен услов и критериум за запишување е успехот постигнат во средното образование, којшто учествува со најмногу **100 поени**.

Бодирањето се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што крајниот производ нема да биде поголем од 100.

просечна оценка $X \text{ \_\_\_ } =$ најмногу 100 поени
--

## **VII. Кандидати со завршено соодветно високо или вишо образование и кандидати за паралелно студирање**

### **Член 13**

Кандидатите со завршено соодветно високо или вишо образование се рангираат на посебна ранг листа врз основа на постигнатата просечна оцена од завршеното средно образование.

Овие кандидати при пријавувањето покрај свидетелствата за завршено средно образование, поднесуваат и уверение или диплома за завршено соодветно високо или вишо образование.

Кандидатите што се пријавуваат за **паралелно студирање** поднесуваат свидетелства за завршено средно образование (во оригинал или заверена копија кај нотар) и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока. Овие кандидати се рангираат според постигнатиот успех од средното образование на посебна ранг листа.

#### **Член 14**

На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психо-физичките способности на пријавените кандидати за студирање. Оценувањето на кандидатите е елиминаторно.

#### **Член 15**

Педагошкиот факултет - Битола ги објавува на огласна табла, 7 дена пред пријавувањето, термините за претходно оценување на психофизичките способности.

Резултатите од оценувањето, исто така, се објавуваат на нивната огласна табла.

#### **Член 16**

Високообразовните единици во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на кои се реализираат студиски програми на англиски јазик, вршат претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик на пријавените кандидати за овие студиски програми. Резултатот од проверката на нивото на познавање на англискиот јазик е елиминаторен.

#### **Член 17**

Термините за претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик се објавуваат на огласните табли на високообразовните единици каде се реализираат студиските програми на англиски јазик, 7 дена пред пријавувањето.

Резултатите од проверката, исто така, се објавуваат на нивните огласни табли.

### **VIII. Конкурсни комисии**

#### **Член 18**

За реализација на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии, Наставно-научните совети на факултетите, односно Наставничкиот совет на Високата медицинска школа, формираат Конкурсни комисии, а на Педагошкиот факултет - Битола и соодветни комисии за постапување во согласност со членот 14 од Упатството.

По исклучок, доколку единицата на Универзитетот од објективни причини не може да формира Конкурсна комисија, Конкурсната комисија за таа единица ја формира Ректорската управа на Универзитетот.

Имајќи го во предвид претходниот став, Ректорската управа, за единицата на Универзитетот којашто, од објективни причини, не може да формира Конкурсна

комисија, одлучува за екстерните и интерните предмети од државната матура, како и за двата предмети битни за студирањето за пријавените кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години пред учебната 2007/2008 година, а ќе одлучува и за други прашања поврзани со реализацијата на Конкурсот.

Во состав на Конкурсните комисии не влегуваат деканот и продеканите, односно директорот и заменик директорот.

Составот на Конкурсните комисии се доставува до Универзитетската конкурсна комисија.

### **Член 19**

Конкурсните комисии на факултетите и на Високата медицинска школа, го вршат рангирањето на кандидатите. Конкурсната комисија објавува, на огласната табла на факултетот, односно високата стручна школа, прелиминарна ранг-листа на пријавените кандидати според поените од средното образование. Кандидатот има право на приговор до Конкурсната комисија во рок од **24** часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите од средното образование.

Доколку кандидатот не е задоволен од Одлуката на Конкурсната комисија, во рок од **24** часа по објавувањето на огласната табла, има право да поднесе втор приговор, којшто преку Конкурсната комисија се упатува до Управата на факултетот, односно високата стручна школа, а кај единиците кадешто Конкурсната комисија ја формирала Ректорската управа на Универзитетот, вториот приговор преку Конкурсната комисија се упатува до Универзитетската конкурсна комисија. Решението на Управата, односно на Универзитетската конкурсна комисија по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на факултетот, односно на високата стручна школа.

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање Конкурсната комисија на огласната табла на факултетот, односно Високата медицинска школа објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.

Копија од Решението на Конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа) факултетите, односно високата стручна школа, истовремено го доставуваат до Универзитетската комисија.

Селектираните кандидати на претходните психофизички проверки и тестови на Педагошкиот факултет – Битола, како и селектираните кандидати на претходната проверка на знаењето на англискиот јазик имаат право на приговор **24** часа по објавувањето на резултатите од оценувањето.

### **Член 20**

По завршувањето на својата работа Конкурсната комисија составува записник во којшто се констатира бројот на пријавените и на примените кандидати.

Записникот го потпишуваат сите членови на Комисијата.

По завршувањето на секој уписан рок, факултетите и високата стручна школа до Ректоратот доставуваат посебни прегледи за бројот на пријавените кандидати, за бројот на примените кандидати и за бројот на оние кои не се примени, по образци доставени од Ректоратот.

Факултетите и високата стручна школа имаат право на приговор на одлуката на Универзитетската конкурсна комисија до Ректорската управа, чија одлука по приговорот е конечна.

## **Универзитетска конкурсна комисија**

### **Член 21**

Ректорската управа на Универзитетот формира Универзитетска конкурсна комисија од 13 члена, со застапеност на сите факултети, високата стручна школа и на Ректоратот.

Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите и на високата стручна школа, се грижи за доследно почитување на одредбите од Конкурсот, дава упаства и мислења во текот на неговото спроведување, укажува на одделни пропусти и грешки на Конкурсните комисији и слично.

Доколку, во текот на реализацијата на Конкурсот, Универзитетската конкурсна комисија, утврди дека постојат нарушувања на одредбите од Конкурсот во поглед на бројот на студентите, може да донесе Одлука за поништување на одлуките на Конкурсните комисији.

## **Запишување на кандидатите**

### **Член 22**

Примените кандидати се запишуваат како:

- редовни студенти финансирани од државата со партиципација на трошоците за студирање;
- редовни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање;
- вонредни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање, доколку тоа го овозможува природата на студиската програма и
- студенти **ослободени од плаќање на партиципација** во согласност со член 31 и 32 од ова Упатство.

## **Запишување студенти во државна квота**

### **Член 23**

Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на трошоците за студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното студирање.

Надоместокот за студирање на студентите е составен дел на Конкурсот.

Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната банка на РМ и го одредува секој факултет, односно високата стручна школа посебно.

Плаќањето на надоместокот од претходниот став се врши според склучениот Договор со факултетот, односно високата стручна школа и истиот може да се плати на **две еднакви рати** и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот семестар.

Доколку редовните студенти запишани во државната квота со партиципација на трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат условите утврдени со Законот за високото образование и актите на Универзитетот, ги поднесуваат трошоците за студирање во согласност со Законот за високото образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и Правилникот за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица на Универзитетот.

### **Запишување студенти со кофинансирање**

#### **Член 24**

На факултетите и на високата стручна школа на Универзитетот, како редовни студенти, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата, со поднесување на писмена изјава дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

#### **Член 25**

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во две еднакви рати, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, според склучениот Договор со факултетот, односно високата стручна школа.

Факултетот, односно високата стручна школа на Универзитетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија студенти, поднесуваат изјава во рок од **48** часа по објавувањето на конечната ранг-листа.

Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува Конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија, и примерок од неа доставува до Ректоратот на Универзитетот.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот, односно високата стручна школа за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

### **Запишување вонредни студенти**

#### **Член 26**

На факултетите и на високата стручна школа како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат засновано работен однос, како и кандидати кои од оправдани причини, не се во можност да се запишат како редовни студенти.

За оправдани причини од претходниот став се сметаат:

- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава
- потешка долготрајна болест
- родител на дете додека трае породилното отсуство.

## **Член 27**

Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

Вонредните студенти се запишуваат со кофинансирање на трошоците како и студентите запишани во категоријата со кофинансирање на студиите од глава IV од Конкурсот.

При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат: копија од Образец M1 и M2 заверена на нотар или лекарско уверение (издадено од соодветна здравствена установа) за причините назначени во член 22, став 2, алинеа 1 и 2 или доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае правото на породилно отсуство.

## **Странски државјани**

### **Член 28**

Странските државјани **се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот**, во роковите утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од квотите утврдени со Конкурсот.

Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република Македонија го утврдува Министерството за образование и наука - Скопје.

За странските државјани што се пријавуваат за студирање на Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет.

При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно висока стручна школа на Универзитетот сакаат да студираат, дали се стипендисти на Владата на РМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, копија од патна исправа, уверение за здравствената состојба издадено од соодветна здравствена станица, како и потврда за направен ХИВ тест и тест за хепатит Ц.

При пријавувањето кандидатите поднесуваат сертификат за познавање на македонскиот јазик издаден од Педагошки факултет – Битола.

За кандидатите кои го познаваат македонскиот јазик, а не поседуваат сертификат за познавање македонски јазик издаден од Педагошкиот факултет – Битола или поседуваат потврда за познавање македонски јазик издадена од други институции, се врши претходна проверка на нивото на познавање на македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола.

За кандидатите кои не го познаваат македонскиот јазик, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола организира подготвителна настава за изучување на македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола.

Подготвителната настава се организира во траење од еден или два семестра според програма наменета за изучување македонски јазик како странски.

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето на кандидатите.

По успешното завршување на подготвителната настава и полагањето на завршниот испит, кандидатите добиваат сертификат за познавање на македонскиот јазик од Педагошкиот факултет – Битола и стекнуваат право на запишување во наредната академска година.

Школарината за странските државјани за академската 2018/2019 изнесува 1000 Евра, освен за Факултетот за туризам и угостителство, каде школарината за странските државјани за академската 2018/2019 изнесува 800 Евра. Овој износ странските државјани го плаќаат за секоја студиска година.

Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии родители или самите тие работат во дипломатските претставништва во Република Македонија. Овие кандидати може да се запишуваат без плаќање школарина, доколку Министерството за образование и наука ги поднесува трошоците за нивното студирање.

Странските државјани кои се запишуваат на начин утврден во точка 1 и 3 од Главата V од Конкурсот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

### **Кандидати со завршено средно образование во странство**

#### **Член 29**

Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство се запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет). Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на редовните студенти. Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава I од Конкурсот.

Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, ќе се запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање на трошоците за студирање. Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава IV од Конкурсот.

Кандидатите од став 1 со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови од средното образование завршени во странство.

#### **Член 30**

Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршен во странство односно завршената меѓународна матура или копија од потврдата

издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација на свидетелствата за тој дел од средното образование.

Кандидатите од првиот став се запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти.

На Педагошкиот факултет – Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет.

На факултетите каде што се реализираат програми на англиски јазик се врши претходно оценување на знаењето на англискиот јазик.

Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на редовните студенти.

Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава I од Конкурсот.

Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, ќе се запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање. Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава IV од Конкурсот.

Доколку за овие кандидати не е возможно да се изврши бодирање или рангирање, тогаш овие кандидати се запишуваат во квотата со партиципација.

Кандидатите иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование во странство, кандидатите државјани на РМ со завршен дел од средното образование во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура **се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола,** во роковите утврдени со Конкурсот.

## **Кандидати ослободени од плаќање на партиципација**

### **Член 31**

Факултетите и високата стручна школа, нема да наплаќаат партиципација за:

- деца без родители;
- лица од прв и втор степен на инвалидност;
- воени инвалиди и
- лица растени во домови за напуштени деца

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

### **Член 32**

Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат или починат припадник на безбедносните сили и децата на воен инвалид од **I до VIII** група, утврдени со одредбите од чл. 2 од **Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства,** како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл.



весник на РМ бр. 2/2002), во академската 2018/2019, се запишуваат во посебна квота која може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на ниво на студиска програма и ќе студираат на факултетите и на високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, *без плаќање на партиципација*.

Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ (**Уверение**) од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Доколку кандидатот не донесе соодветно Уверение од надлежен орган при запишувањето, не ќе може да го оствари тоа право.

### Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ

#### Член 33

За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници кои не се мнозинство во Република Македонија, на факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2018/2019 година, со Одлука на Владата на РМ бр. 44-4495/1 од 02.05.2018 година, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број на студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на единица. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

На факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

Процентот на студентите, припадници на овие заедници, заедно во државната и дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

**Прегледот** на бројот на кандидатите е утврден според Извештајот за учеството на другите заедници кои не се мнозинство во РМ, во вкупното население во РМ од Пописот во 2002 година и тоа:

Национална припадност	Број	Учество во %
Македонци	1.297.981	64.17 %
Албанци	509.083	25.17 %
Турци	77.959	3.85 %
Роми	53.879	2.66 %
Срби	35.939	1.78 %
Бошњаци	17.018	0.84 %
Власи	9.695	0.48 %
Други	20.993	1.05 %
Вкупно:	2.022.547	100 %

Бројот на припадниците на заедниците опфатени во категоријата други, ќе се утврдува кумулативно од сите други заедници, според вкупниот број поени, односно предимство ќе имаат кандидатите со највисок број поени.

Во рамките на предвидените квоти за малцинските заедници, треба да се земе во предвид изјаснувањето на идните студенти во однос на националната припадност, онака како што е наведено во дипломите за завршено средно образование, или свидетелставата од прва до четврта година на средното образование. Изјаснувањето во пријавата од факултетот, односно високата стручна школа, треба да се совпаѓа со изјаснувањето во дипломата за завршено средно образование или свидетелствата. Доколку во дипломата за завршено средно образование или во свидетелствата не е наведена националната припадност, ученикот е должен да поднесе писмена изјава заверена кај нотар во која ќе се произнесе за националната припадност.

#### **Член 34**

На индексите на студентите не смее посебно да се обележува нивната припадност во овие категории.

### **Запишување студенти чие родителско право го врши само еден родител**

#### **Член 35**

На факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола во академската 2018/2019 година, со Одлука на Владата на РМ бр. 44-4492/2 од 02.05.2018 година се утврдува бројот на квоти по студиски програми за студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на државните квоти, односно во рамките на квотите со кофинансирање на студиите. Во рамките на утврдениот број на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии, на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во учебната 2018/2019 година ќе се запишат студенти чие родителско право го врши само еден родител и тоа:

- еден (1) студент за секоја студиска програма за која се определени од 20 до 40 места во државната квота и еден (1) студент во квотата со кофинансирање на студиите и
- двајца (2) студенти за секоја студиска програма за која се определени повеќе од 40 места во државната квота и двајца (2) студенти во квотата со кофинансирање на студиите.

За кандидатите кои ќе се повикаат на правото на запишување според оваа Одлука, покрај условите и критериумите предвидени со ова Упатство и Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2018/2019 година Конкурс, важат и посебните услови и критериуми од Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право (Службен весник бр. 56 од 15.05.2017 година).

Кандидатите кои ќе се повикаат на правото на запишување според оваа Одлука, покрај на листите на кандидати пријавени во рамки на државните квоти,

односно квотите со кофинансирање на студиите, ќе се рангираат и на посебни ранглисти, според начинот на пресметување бодови наведен во Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право (Службен весник бр. 56 од 15.05.2017 година).

## **Уписни рокови**

### **Член 36**

Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во уписни рокови, со тоа што во првиот уписен рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати што ги исполнуваат предвидените услови, а доколку останат слободни непополнети места запишувањето ќе се врши во втор и трет уписен рок.

По потреба Ректорската управа ќе донесе одлука за дополнителен уписен рок.

### **Член 37**

Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет) факултетот, односно високата стручна школа, ги запишува сите вакви кандидати. Ако пак бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, тогаш факултетите, односно високата стручна школа, ќе ги рангираат овие кандидати според дополнителни критериуми и тоа: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл. Овие дополнителни критериуми ги донесуваат факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот.

### **Член 38**

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола ќе ги објави дополнително слободните места за вториот и за третиот уписен рок.

### **Член 39**

Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот.

---

**Проф. д-р Сашо Коруновски**  
**Ректор**